



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

П Р О П О З И Ц И И

МЛАДИНСКА МАШКА И ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА

- НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2022/2023-



Врз основа на член 34 од Статутот на Ракометната Федерација на Македонија, по предлог на Комесарот за натпревари, Управниот Одбор на ден ----- ги донесе следните:

## ПРОПОЗИЦИИ

### ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2022/2023

### МЛАДИНСКА МАШКА И ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА

#### Член 1

Со овие Пропозиции се утврдува начинот и условите на натпреварувањето во ракометот во Младинска машка и Младинска женска ракометна лига за натпреварувачка сезона **2022/2023**.

#### Член 2

Во натпреварувањето во младинска машка ракометна лига учествуваат **17** (седумнаесет) екипи, поделени во 2 групи и тоа: А со 8 екипи, Б со 9 екипи, а во младинска женска ракометна лига учествуваат **9** (девет) екипи, кои ќе се натпреваруваат во две групи и тоа: А со 5 (пет) екипи, Б со 4 (четири) екипи

#### Член 3

Учесници во младинска машка ракометна лига во натпреварувачка сезона **2022/2023** се следните ракометни екипи поделени во две групи А и Б и подредени согласно извлчените натпреварувачки броеви:

#### А група

1. РК СТРУГА – Струга
2. РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР – Битола
3. ЗРК ГОЛДЕН АРТ – КЛ7 – Скопје
4. РК ФИЛИП ИС 10 – Прилеп
5. РК ПРОЛЕТ 62 – Скопје
6. РК ПРИЛЕП – Прилеп
7. РК БУТЕЛ СКОПЈЕ - Скопје
8. ГРК ОХРИД - Охрид
9. РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 - Битола

#### Б група

1. РК МАКЕДОНИЈА Ѓ.ПЕТРОВ – Скопје
2. РК ОВЧЕ ПОЛЕ 1958 – Свети Николе
3. РК ЈУНИОР К.В. 2022 – Скопје
4. МРК КУМАНОВО – Куманово
5. ГРК ТИКВЕШ 2014 – Кавадарци
6. РК МЛАДОСТ 1977 – Богданци
7. РК ТЕКСТИЛЕЦ – Штип
8. РК МУЛТИ ЕСЕНС – Скопје



#### Член 4

Учесници во младинска женска ракометна лига во натпреварувачка сезона **2022/2023** се следните ракометни екипи поделени во две групи А и Б и подредени согласно извлечените натпреварувачки броеви:

##### А група

1. ЖРК ШАМПИОН – Скопје
2. ЖРК ВАРДАР – Скопје
3. РК САНИ 14 – Охрид
4. РК ИЛИНДЕН ВАРДАР – Скопје
5. ЖРК СТРУЖАНКА – Стружанка

##### Б група

1. ЖРК МЕТАЛУРГ – Скопје
2. РК ДЕЛЧЕВО ВАРДАР – Делчево
3. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЖРК – Скопје
4. ЖРК КУМАНОВО – Куманово

#### Член 5

Распоредот на натпреварите ќе се одреди според извлечените групи (две), и според извлечените редни натпреварувачки броевина на екипите, и се прави според Бергер систем.

Натпреварите се играат едно кружно (дома – гости) во два дела есенски и пролетен дел.

#### Член 6

Сите натпревари во се играат по Меѓународни правила на ракометната игра, нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи. Екипите пред натпреварот во записникот може да внесат најмногу 16 ракометари/ки, а минимум 10 играчи. Во случај да една од екипите не пријави 10 ракометари/ки пред натпреварот, натпреварот нема да се одигра и ќе биде регистриран со резултат 10:0 за противничката екипа и -1 бод за екипата која немала минимум 10 играчи пред натпреварот. Во случај и двете екипи да немаат минимум 10 ракометари пред натпреварот, натпреварот нема да се одигра а на двете екипи ќе им се одземе по -1 (еден) бод од бодовното салдо.

Натпреварите ќе се играат 2 x 30 минути со одмор од 10 минути.

На натпреварите во младинска машка лига ќе се користи топка број 3 (ИХФ) со лепак, а во младинска женска лига ќе се користи топка број 2 (ИХФ) со лепак.

Натпреварите во младинска машка лига ќе се играат во 2 групи: А група (9 екипи) и Б група со (8 екипи). Натпреварите се играат едно кружно (дома – гости) во два дела есенски и пролетен дел.

Потоа, првопласираните 4 екипи од секоја група се пласираат во 1 / 4 во систем А1-Б4, А2-Б3, Б1-А4 и Б2-А3.А Потоа победниците се пласираат во Ф4. Полуфиналните парови ќе бидат одредени со ждερпка и тоа 1-4 и 2-3. Победниците ќе играат за 1-во место, а поразените за 3-то место.



Во случај некој натпревар од Ф4 турнирот заврши нерешено тогаш се изведуваат дирекно седмерци.

Доколку во групната фаза младинска машка екипа од неоправдани причини не одигра 3 (три) натпревари се иклучува од системот за натпреварување. Ако младинската машка екипа е екипа од Супер лигата, а е втора обавезителна категорија автоматски се иклучува и нејзината екипа од Супер лига.

Натпреварите во младинска женска ракометна лига се играат во 2 (две групи) и тоа: група А (5 екипи) и група Б (4 екипи). Во А и Б група ќе се игра еднокружно дома/гости, потоа прво пласираните 4 екипи играат 1/4 финале и тоа: 1А/ Б4 , А2/Б3,Б1/А4 и Б2/А3 , домаќин е подобро пласираната екипа, а победниците играат во Ф4. Полуфиналните парови ќе бидат одредени со ждрепка. Победниците ќе играат за 1-во место, а поразените за 3-то место.

Во случај некој натпревар од Ф4 турнирот заврши нерешено тогаш се изведуваат дирекно седмерци.

Доколку во групната фаза младинска женска екипа од неоправдани причини не одигра 3 (три) натпревари се иклучува од ситемот за натпреварување.

#### Член 7

Со лигата непосредно раководи Комисија за спроведување натпревари:

Е-маил: [natprevaruvackakomisija@hotmail.com](mailto:natprevaruvackakomisija@hotmail.com)

Тел: 077/585-040; 072/219-978 и 078/219-931

Како и органи на УО на РФМ со седиште во Скопје во просториите на Ракометната Федерација на Македонија:

Адреса бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 15 Скопје,

Тел. 02/2464-444, 02/2464 - 000; факс 02/2401-773,

Е-маил: [rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk](mailto:rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk) и

Веб страна: [www.macedoniahandball.com.mk](http://www.macedoniahandball.com.mk)

Трансакциска сметка: 270050873250193

ЕДБ 4030995161002

Депонент: ХалкБанка АД Скопје

Комисијата за спроведување натпревари во својот делокруг на функционирање задолжително објавува билтени кој се објавуваат на интернет страната на РФМ [www.macedoniahandball.com.mk](http://www.macedoniahandball.com.mk) и истиот се доставува во електронска форма до клубовите.

Сите одиграни натпревари Комисијата за спроведување натпревари ги регистрира во рок од осум (8) дена освен за натпреварите за кои е потребно дополнително утвдување на фактичка состојба односно евидентирање материјални докази кои произлегуваат од службената документација (записник од одиграниот натпревар, посебен извештај од судиите, делегат - контролор, контролор набљудувач, дополнително барање од страна на



Комесарот за натпревари, ЦД, УСБ, пријава на службени лица по службена должност, изјава на службените лица на клубовите и друго) за конкретизирање на правна рамка.

#### Член 8

Бодовите за одиграниот натпревар се добиваат на следниот начин:

**а) ПОБЕДА 3 БОДА**

**б) НЕРЕШЕНО 1 БОД**

**в) ИЗГУБЕН НАТПРЕВАР 0 БОД**

**1.** Во случај да 2 (две) екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобрo пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари;
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобрo пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари;
- Доколку во меѓусебните натпревари гол-разликата е иста, во тој случај подобрo пласирана екипа ќе биде екипата што на гости има постигнато повеќе голови;
- Доколку во меѓусебните натпревари екипите имаат ист број на победи, со идентичен резултат (иста гол-разлика, исто постигнати голови дома и во гости), во тој случај екипите го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или која екипа ќе влезе во Ф4 Комисијата за спроведување натпревари закажува одигрување на еден натпревар на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите и
- Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрувањето одредува Комисијата за спроведување натпревари. Трошоците за овој натпревар ги сносат екипите учеснички рамноправно.

**2.** Во случај да 3 (три) или повеќе екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, се прави **МИНИ ТАБЕЛА** на екипите со ист број на бодови а пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобрo пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари;
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобрo пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари;
- Доколку екипите имаат иста гол-разлика, подобрo пласирана е екипата што има постигнато повеќе голови во меѓусебните натпревари;
- Во случај да екипите во меѓусебните дуели имаат ист број на бодови, иста гол разлика, ист број постигнати голови, во тој случај го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на некој од меѓународните купови,



купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф или пак одлучува за испаѓање од лигата, Комисија за спроведување натпревари закажува одигрување на **МИНИ ТУРНИР** (екипите ќе играат по еден натпревар меѓу себе) на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.

Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува Комисијата за спроведување натпревари. Трошоците за овие натпревари ги сносат екипите учеснички рамноправно.

Ако една екипа во текот на првенството од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување нејзините резултати постигнати во натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51% од натпреварите и
- регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

#### Член 9

Сите натпревари во младинските лиги се играат во сабота/недела во период од:

10:00 до 20:00 часот и среда/четврток со почеток од 16:00 до 20:00 часот (со исклучок во договор на екипите денот и сатницата за натпреварот може да се промени).

Организатор на натпреварот и домаќин е клубот кој е во официјалниот распоред на натпреварите прво назначен од Комисија за спроведување натпревари. Во интерес на регуларноста на одвивањето на завршниот дел на првенството, Комисија за спроведување натпревари може да одлучи во последните 3 (три) кола од првенството одредени натпревари да се играат во ист ден и ист термин. Комисија за спроведување натпревари е должена да закаже одигрување во исто време само одделни натпревари кои одлучуваат за пласманот на табелата. Во исклучителни случаи во последните две кола Комисијата за спроведување натпревари може да го одложи целото коло на лигите, доколку тоа го бараат општите интереси на ракометниот спорт.

Комисијата за спроведување натпревари по свое видување може поедини натпревари да ги утврди како натпревари од висок ризик.

#### Член 10

Во случај да еден или повеќе ракометари или службени претставници бидат санкционирани со црвен или плав картон поради обид за физички напад, физички напад, плукање, и се што се подразбира под грубо неспортско однесување (црвен картон) и екстремно грубо неспортско однесување (плав картон), сторителите на прекршокот ќе бидат автоматски суспендирани се до конечна одлука на дисциплинска комисија на РФМ. Истите се должни после натпревар да достават писмена изјава до делегатот на натпреварот или во рок од 24 часа да достават писмена изјава до Комисија за спроведување натпревари на е-маил: [natprevaruvackakomisija@hotmail.com](mailto:natprevaruvackakomisija@hotmail.com) и до координаторот на младински лиги [marija.rfm@gmail.com](mailto:marija.rfm@gmail.com). Судиите и делегатот мора да дадат образложение за црвениот или плавиот картон во изјавата по натпреварот. Од претходното се изземаат ракометари кои се дисквалификувани поради трето



исклучување на временска казна од 2 минути, како и дисквалификувани играчи поради груб прекршок во игра према противнички играч, бидејќи казната се однесува само за тој натпревар.

Доколку сторителите на прекршокот не достават писмена изјава после натпреварот до делегатот или во рок од 24 часа (по е-маил) до Комисија за спроведување натпревари и Координаторот на младински лиги, Дисциплинската комисија ќе решава без нивни изјави, а прекршителот ќе биде казнет согласно Дисциплинскиот правилник на РФМ.

Доколку делегатот-контролор наведе лица кои биле присутни на настанот, Комисијата за спроведување натпревари цени дали е потребно да земе изјави на сведоците или ги повика на службен разговор за појаснување на случувањата.

Доколку Комисија за спроведување натпревари има сознание или дојава за прекршување на правилата за игра, несанкционирани опасни прекршоци на одигран натпревар или груби дисциплински прекршоци а за истите не се превземени соодветни санкции од страна на службените лица (судиите и делегатот), а со гледање на снимката од натпреварот утврди дека имало елементи за превземање на санкции а не се превземени, за прекршителите ќе поднесе пријава до Дисциплинската комисија на РФМ.

Лицето кое ќе ја повлече екипата од понатамошниот тек на натпреварот подлежи на задолжителна дисквалификација и ќе се казни согласно Дисциплинскиот правилник на РФМ.

За обид се казнува: екипата која го напушта теренот и се врати во определеното време од 3 минути за да го продолжи натпреварот се казнува со парична казна од 30.000,00 денари, а лицето кое се обидело да ја повлече екипата се казнува согласно Дисциплинскиот правилник на РФМ.

Ако екипата која го напушти теренот не се врати, а натпреварот трајно се прекине, натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 за противничката екипа и минус еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата која го напуштила теренот како и со парична казна согласно Дисциплински правилник на РФМ.

#### **Член 11**

Комисијата за спроведување натпревари може да одложи или презакаже одредени натпревари или цело коло во следните случаи:

- доколку играчите од една од екипите настапуваат во државните репрезентации предвидени со календар на ЕХФ/ИХФ или на меѓународни натпревари со репрезентацијата -
- епидемија/пандемија, само согласно законската регулатива; -
- елементарни непогоди, само согласно законската регулатива; -
- забрана од страна на Здравствената установа или надлежниот орган на локалната самоуправа за напуштање на населено место;



- писмено барање и договор на двете екипи со образложение за причините на одлагањето. Оправданоста на образложението го цени Комисијата за спроведување натпревари и по истото донесува одлука. Еднаш одложен натпревар на овој начин клубовите немаат право на повторно барање за одлагање на истиот. За секој друг случај потребна е согласност на клубот чиј натпревар се одложува и претходно договорен термин за одигрување на одложениот натпревар кој се доставува до Комисијата за спроведување натпревари најдоцна 72 часа пред закажаниот термин и истиот мора да се одигра најдоцна седум дена од претходно предвидениот термин (со исклучок на натпревар кој е закажан со ТВ пренос). Поместувањето на утврдениот термин за играње (од сабота во недела, среда во четврток или обратно), клубот домаќин може да го измени со известување на противничката екипа, службените лица и Комисија за спроведување натпревари најдоцна 72 часа пред одигрување на натпреварот (исклучок е договорен ТВ пренос).

Секоја екипа која сака да игра меѓународен пријателски натпревар мора истиот да биде пријавен во РФМ и до Комисија за спроведување натпревари. За неодигран првенствен натпревар од неоправдани причини екипата го губи натпреварот со службен резултат 10:0 и минус еден (-1) бод од бодовното салдо или ако екипата нема освоено бодови тогаш бодот ќе се одземе кога ќе ги освои бодовите. За неоправданоста одлучува Комисија за спроведување натпревари и дисциплинската комисија на РФМ.

#### **Член 12**

Во сезоната 2022/2023 секој натпревар од младинската машка и женска лига домаќинот е должен да го снима со камера (ЦД или УСБ) да биде предадено на делегатот на натпреварот, или да биде пренесуван во живо преку LIVE STREAM на WEB страната на РФМ. За натпреварот што се пренесува во живо (LIVE STREAM на WEB страната на РФМ) екипата домаќин е должна да обезбеди лице со опрема за вршење на LIVE STREAM.

Во случај домаќинот да не го сними натпреварот или врши LIVE STREAM на одреден натпревар екипата ќе биде санкционирана со 10.000,00 денари.

#### **Член 13**

На натпреварите во натпреварувачката сезона 2022/2023 година право на настап имаат сите правилно регистрирани и лиценцирани ракометари/ки родени 2004 година и помлади. Ракометар-ка без редовно извршен и заверен лекарски преглед од страна на специјалист по спортска медицина со важност од почеток до крај на есенската/пролетната полусезона нема да биде внесен во системот на играчи кои имаат право на настап.

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар-специјалист по општа медицина или специјалист по интерни болести.

Во натпреварувачката сезона 2022/2023, секоја екипа има право да пријави листа со максимум 35 играчи со валиден лекарски преглед со цел да добијат лиценца и да бидат внесени во системот на играчи.





Листите заедно со лекарскиот преглед треба да се достават најдоцна 14 дена пред почетокот на есенскиот дел и 14 дена пред почетокот на пролетниот дел на натпреварувањето.

Кога ќе бидат уредно внесени во системот, на екипите им се дава заверен список со играчи кои имаат право на настап.

Играч кој не е на листата и не е внесен во системот, НЕМА ПРАВО НА НАСТАП. Ако се утврди дека на натпревар настапил играч кој не е во системот, играч кој немал право на настап или настапил под друго име натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 и се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата за која настапил и парична казна според ДП.

Екипа што има пријавено помал број од 35 играчи, во текот на преодниот рок може списокот да го надополни до 35 играчи. Екипа која веќе има пријавено листа со 35 играчи и во преодниот рок ангажира нов играч, има право на замена на играч од постојната листа.

По завршувањето на летниот преоден рок од 01.07-01.09 и зимскиот преоден рок 01.01-28.02 клубовите немаат право на замена или пријавување на играчи, освен за интернационални трансфери или прва регистарција на нов играч во системот на натпреварувања до 35 играчи во списокот на играчи. Ракометар-ка кој настапил-а за кадетската екипа нема право на настап за ни една друга екипа (младинска, пионерска или сениорска) екипа ако натпреварот се игра во ист ден. Ако завршницата Ф4 се игра турнирски во еден ден тогаш е дозволено на еден ракометар-ка да игра два натпревара но исклучиво во иста категорија на натпреварување.

Во сезона 2022/2023 право на настап на еден ракометар/ка во тековната полусезона ќе има само во две категории и тоа:

- Сениорска + една младинска категорија или
- во две младински категории

Ракометар/ка кој/а настапил/а на натпревар за една од младинска, кадетска или пионерската екипа нема право на настап во ист ден за друга категорија или сениорската екипа. Доколку еден ракометар/канастапил/а за младинската, кадетска, пионерската категорија или сениорската екипа во ист ден натпреварите од младинските категории се регистрираат со службен резултат 10:0, (-1) бод и парична казна според Член 10 од ДП а овластеното лице се казнува според Член 15 од ДП.

На натпреварите во лигата службените претставници на екипите задолжително еден час пред почетокот на натпреварот на делегатот - контролор му ја доставуваат листата со заокружени максимум 16 играчи и 4 службени лица од кои 1 мора да има тренерска лиценца (2 категорија РИНК).

Делегатот контролор има право да бара документ за идентификација на одреден играч или службено лице ако постои сомневање за нивниот идентитет. Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона и да бидат на листата за службени лица заверена од РФМ.



Во спротивно не можат да бидат внесени во системот, односно не можат да бидат внесени во записникот и да седат на клупата за резервни играчи. На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценца А, Б, Ц, Д.

#### Член 14

##### **Клубот ќе биде казнет во следните случаи:**

- за фрлена петарда во сала,
- повеќе фрлени петарди,
- за секое фрлање на останати предмети (запалки, монети, шишиња, ролни хартија и други ситни метални и тврди предмети опасни по здравјето и животот на актерите на натпреварот),
- влегување на публика во терен,
- недолично скандирање или скандирање по национална, верска и расна основа на навивачки групи,

За сите прекршоци од претходните 5 става, клубот ќе биде казнет со парична казна до 150.000 денари, а за висината на казната одлучува Дисциплинска комисија.

За прекршоци кои не се наведени во овој член, ќе бидат применети одредбите од Дисциплински правилник на РФМ.

Горенаведените одредби се однесуваат и на гостинската екипа во случај прекршоците да бидат направени од страна на нивните симпатизери-навивачи.

#### Член 15

Домаќинот е должен да организира обезбедување (неопходен број редари), навреме со допис да го пријави натпреварот во МВР - во подрачната единица на која се одигрува натпреварот за што е должен на делегатот да му достави заверена пријава. За присуство на полицијата одлучува Полициската станица.

Доколку домаќинот не приложи доказ дека натпреварот е пријавен во МВР истиот нема да се одигра и ќе биде регистриран со службен резултат 10 : 0 за гостинската екипа и -1 бод ќе се одземе од бодовното салдо на домашната екипа и клубот домаќин ќе биде казнет со парична казна по ДП на РФМ.

#### Член 16

На одиграниот натпревар клубот има право на жалба по одигран натпревар која се најавува исклучиво преку овластен претставник од клубот. Најавувањето на жалбата се врши во службениот записник по завршувањето на натпреварот најдоцна 30 минути по одиграниот натпревар.

Во неа мора да се наведат кратко мотивите на жалбата и во рок од 48 часа истата треба да се достави и на следниве е-маил адреси: [rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk](mailto:rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk)



[natprevaruvackakomisija@hotmail.com](mailto:natprevaruvackakomisija@hotmail.com) и [marija.rfm@gmail.com](mailto:marija.rfm@gmail.com) каде треба и детално да се образложи жалбата.

Судиите и контролорот/делегат мора да го дадат своето мислење во писмена форма (на истите е-маил адреси) со наводите во најавената жалба.

LIVE STREAM, ЦД-то или УСБ-то од натпреварот се зема како докажен материјал за решавање на жалбата. Комесарот за натпревари снимката ќе ја гледа само во случај жалбата да се разгледува.

Писмено образложение на поднесената жалба од клубот кој се жали и уплатата во износ од 10.000,00 денари мора да се достави до Комесарот за натпревари најдоцна 48 часа по одигрување на натпреварот.

Жалбата мора исклучиво да ги содржи елементите кои се наведени во службениот записник по завршување на натпреварот, зашто се останато нема да биде предмет на жалбата и разгледување.

Жигот на поштата од препорачаната пратка се зема како доказ за оцена на благовременоста на испратената жалба. За ненавремено доставување на писменото образложение или уплатата за најавената жалба, истата не се разгледува.

Жалителот може да се откаже од жалбата се до нејзиното донесување, односно се до донесувањето на одлука по неа и тоа со писмено образложение. Во тој случај уплатата се враќа.

Во колку е најавена жалба за натпреварот со писмено образложение дека е направена материјална повреда на правилата на ракометната игра, по истата толкување дава Комисијата за спроведување натпревари, а решава Дисциплинската комисија на РФМ.

Постапката за најавување на жалбата по основ материјална повреда на ракометната игра е иста во однос на предвидената такса и рокот на доставување.

Одлуката на Дисциплинската комисија се објавува во билтенот кој што се објавува на WEB страната на РФМ [www.macedoniahandball.com.mk](http://www.macedoniahandball.com.mk) и истото се доставува по електронска пошта до клубовите што се смета дека датумот и времето на објавување е датум на предавање на решението до странките во жалбената постапка (билтенот).

#### **Член 17**

За се што не е предвидено во Пропозициите важат одредбите односно актите на Регистрациониот правилник, Дисциплинскиот правилник, Правилата на ракометната игра, Правилник за организација и спроведување на ракометни натпревари, Нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи.